

"SONY ERICSSON" K618



Деновиве "Sony Ericsson" го најави новиот 3G модел K618. Овој модел на "Sony Ericsson" многу потсетува на моделот K610, разликувајќи се само по 256 MB мемориската картичка вклучена во пакетот. Sony Ericsson K618 вклучува UMTS 3G мрежна поддршка со GSM три фреквенции, а покрај тоа и дисплеј со резолуција 176 x 220 пиксела и големина од 1,9". Дисплејот со TFT технологија ќе прикажува бои до 262 K. K618 има 2 мегапиксела камера со 2,5 дигитален зум и QUCIF опции за резолуцијата при снимање на видео. Со можноста за надградба на меморијата до 1 GB може слободно да се користи како музички телефон, бидејќи поддржува повеќе аудио



формати, а во пакетот е вклучена и Bluetooth можноста, и USB 2,0 и фаст порт.

Sony Ericsson K618 ќе се појави на пазарот оваа есен, во две варијанти на бои, црна и светлобела.

SAMSUNG SCH-A990 ОДГОВОР НА K790/K800

Компанијата "Samsung" заедно со "Verizon" го претставува новиот CDMA мобилен со 3,2 MP камера за американскиот пазар. Вградената камера овозможува лесно и едноставно одлични снимки, кои дадат по Bluetooth, а се ротира за 180 стеже да се нарече



да се направат можат да се прекранот може да пени. SCH-a990 мултимедијафон, бидејќи поддржува VCAST за симнување музика и видео. Поддржува microSD картичка. Димензиите му се 97x 48 x 21 мм, а тежи 137 грама. Со двегодишен договор со "Verizon" Wireless SCH-a990 може да се купи за 349,99 долари.



ASUS-M307

Компанијата ASUS претстави нов мобилен телефон - M307. Апаратот е со два екрана и 2,1 MP камера со автофокус. Резолуцијата на поголемиот ек-



ран му е 176 x 220 пиксела со 262.000 бои. Новиот ASUS содржи и MP3 плеер, 4 MB вградена меморија и miniSD слот.

FUJITSU SIEMENS POCKET LOOX

Ако сакате вашиот телефон да биде убав, мал, со многу функции тогаш разгледајте ја серијата Fujitsu Siemens Pocket Loox. Последните новитети се едноставно исклучителни. Моделите N100 и N110, произведени за британски потреби, опремени со 300 Mgh процесори, 63 MB RAM, работат под контрола на Windows Mobile 5. Двата телефона имаат 2,8 инчен TFT LCD екран, со резолуција од 320 x 240 пиксели (65.000



бои) и GPS-приемник SiRF Star III за брза и погодна навигација со помошниот програмски пакет Navigon Mobile navigator 6. Моделот N100 се продава со картичка од 1 GB, а N110 има сопствена флеш меморија од 2 GB.



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ